

# Македонско актуарско здружение „Актуар“

## ПЛАН И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА



Скопје, јуни 2016 година

## ПЛАН И ПРОГРАМА НА МАКЕДОНСКОТО АКТУАРСКО ЗДРУЖЕНИЕ “АКТУАР”

Основните цели на Здружението се:

- следење на развојот на научните актуарски дисциплини;
- поттикнување на членовите во активното учество во овој развој;
- изучување и унапредување на практичната примена на актуарските дисциплини;
- соработката со факултетите и останатите научни институции, меѓународни здруженија на актуари и останати сродни здруженија;
- унапредување и обединување на научното и стручно образование и усовршување на актуарите.

Заради остварување на своите цели Здружението за 2016 г. ги планира следните активности:

- Носење акти со цел усогласување со правилата и праксата на IAA;
- Носење акти со цел усогласување со регулативата од областа на актуарството во РМ;
- Изготвување годишен извештај за работа, финансиски извештај и програма за работа;
- Одржување работни средби на комитетите и работните групи на Здружението со цел размена на искуства, следење на работата на актуарите во поглед на почитување на начелата на актуарската етика, примена на актуарските стандарди и потребниот квалитет во работата, размена на знаења и искуства;
- Учество со стручни мислења во подготвувањето на закони и прописи кои имаат допирни точки со примена на актуарството;
- Постојано дејствување во насока на промоција и унапредување на актуарската професија во Република Македонија преку организација на работилници и семинари со цел обезбедување на континуирана професионална едукација, а во насока на изучување и усовршување на практичната примена на актуарските дисциплини и разменување на искуства на актуарите за актуелни теми од тековното работење. Во текот на 2016 планирана е реализација на следните работилници и семинари:
  - Семинар на тема „ЛАТ – тестирање на адекватност на обврските на друштвата за осигурување“, помогнат од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност

- Публикување Прирачник за ЛАТ – Тестирање на адекватноста на обврските за друштвата за осигурување
- Семинар на тема – Тестирање и оптимизирање на реосигурувањето – Актуарски техники
  
- Продолжување на соработката со други здруженија и склучување нови меморандуми за соработка со сродни здруженија со цел унапредување, афирмација и промоција на актуарската професија.
  
- Соработка со Меѓународното Актуарско Здружение и Актуарското здружение на Европа, продолжување на подготвителните активности со цел стекнување статус на полноправна членка на Меѓународното Актуарско Здружение и Актуарското здружение на Европа, како и учество на семинари во организација на интернационални здруженија и академии.

**Претседател на Здружението,**  
Владимир Стојаноски